

20110471307

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

6 2011

07-1884/1
6 2011

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

1
 („ 23 5 “ “ 34/2006,
 126/2006 84/2007), “ “ “ “
 “ “ “ “
 2
 34 (4) (5) (6), :
 „(5) - .
 (6) ,
 - “
 3
 36 (1) 4 5 6, :
 „5) , 18 ;
 6) ,
 ;“
 5, 6, 7, 8, 9 10 7, 8, 9, 10, 11 12.

4
51 (9) 2) 3) .
5
292 (1) :
”
,
“
6
355 (1) „3.000 5.000“ „1.000
2.000“.
2 „1.500 3.000“ „1.000 2.000“.
7
356 1 „1.000 2.000“ „500
1.500“.
(2) „500 1.000“ „300 500“.
8
356 356- , :
356-
1.000 3.000 „
34 (5) “
9
“ ”